

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

ISSN 0352-3055 (печатено издание)  
ISSN 2955-232X (електронско издание)

## СЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ 22

Списание на Катедрата за славистика  
при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Уреднички на томот бр. 22:  
Јасминка Делова-Силјанова и Милица Миркуловска

Скопје, 2022

**Издавач:** Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

**Уредник на издавачката дејност:**  
Анета Дучевска, декан на Факултетот

**Меѓународен уредувачки одбор:**  
Ивана Видовик-Болт (Хрватска)  
Милан Коуба (Чешка)  
Биљана Мариќ (Србија)  
Биљана Мирчевска-Бошева (Македонија)  
Ѓоко Николовски (Словенија)  
Јан Соколовски (Полска)  
Лидија Танушевска (Македонија)  
Бранко Тошовиќ (Австрија)  
Ала Шешкен (Руска Федерација)

**Рецензенти:**  
Максим Каранфиловски (*Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, професор во Јензија*), Димитар Пандев (*Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје*), Солзица Поповска (*Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје*), Димитрија Ристески (*Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, професор во Јензија*)

**Лектура на македонски јазик:**

Милица Миркуловска

**Лектура на англиски јазик:**

Милан Дамјановски

**Технички секретар:**

Климент Ристески

**Компјутерска подготвока и печат:**

Мар-Саж, Скопје

**Тираж:**

100 примероци

**Индексирање:**

Linguistic Bibliography – Brill

**Марија ПАУНОВА**

Филолошки факултет „Блаже Конески“  
Скопје, Македонија

## **ИСТОРИЈА НА ПРОУЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЕПИГРАФСКО БОГАТСТВО ОД СТРАНА НА РУСКИТЕ НАУЧНИЦИ**

**Анграпт:** Во овој прилог се задржуваме на руските изданија, монографии и одделни статии, прилози, во кои се публикувани, документирани и интерпретирани словенски епиграфски споменици од Македонија. Целта е да се истакне придонесот на руските научници и на нивните трудови во откривање/пронаоѓање, евидентирање, објавување, интерпретација итн., а со тоа и во афирмација на македонското епиграфско богатство.

**Клучни зборови:** словенска епиграфика, проучувања, Македонија, руски научници

Македонските епиграфски споменици се интегрален дел од културното минато и од писменото културно наследство на Македонија. Нивната поширока разработка е неминовна ако се има предвид дека многуаспектноста е заложена во самата природа на епиграфското богатство и ако се има предвид дека тие се културолошки, историски, јазични извори..., преку кои се регистрира и се илустрира црковно-духовниот живот, културната историја, писмената, културната традиција низ времето.

Словенската епиграфската активност во Македонија има своја историја најпрвин од времето на глаголската традиција (кусите графити со глаголица на столбовите во манастирот Св. Наум), а потоа и на кирилската традиција (преку кирилските натписи: Самуилов, Варошки и Битолски натпис). Само преку соодветна интерпретација, односно со повеќеаспектно толкување на македонското епиграфско богатство, сметајќи дека епиграфските споменици се како еден вид палимпсест

от минатото, ќе се прочита нешто ново или на поинаков начин ќе се претвори во веќе прочитаното.<sup>1</sup>

Словенските натписи во Македонија пишувани со кирилско<sup>2</sup> писмо, иако се куси епиграфски состави кои со векови се оставале по сидовите на црквите, конаците, кунињата, црковниот инвентар...: го привлекувале вниманието, делумно или целосно, од различни аспекти (историски, археолошки, уметнички, јазични, текстолошки, културолошки), не само на домашни, туку и на странски автори: Ђошковиќ, Габелиќ, Гошев, Григорович, Ѓорѓиќ, Ѓуриќ, Елезовиќ, Иванов, Ковачевиќ, Кожухаров, Мареш, Милјуков, Мошин, Овчаров, Петковиќ, Рибаков, Селишчев, Смјадовски, Снегаров, Стојановиќ, Суботиќ, Томовиќ, Коровиќи други.

Имено, историјата на проучување на македонските (кирилски) епиграфски споменици, во (јужно)словенски контекст, се сметало дека започнува кога за првиот пред јавноста се представени Самуиловиот и Варошкиот натпис во втората половина на XIX век. Имено, најстарите кирилски епиграфски споменици од Македонија – натписот на цар Самуил и натписот во Варош. Прилеп, се откриени по втората половина на XIX век. При тоа, особено е важно да се нагласи дека епиграфските споменици им претходат на зачуваните словенски ракописи од Македонија. До средината на минатиот век интересот главно бил свртен кон шест епиграфски споменици, меѓу кои три од

<sup>1</sup> Сметаме дека на овој начин ќе се откријат дел од неоткриените т.е. завиените, превиените, или пак досета недоволно откриените слоеви (културни, уметнички, историски, јазични) на епиграфските споменици како поприлично запоставен сегмент од македонското културно, писмено наследство. Преку анализа и толкување на епиграфските споменици, ќе се презентира нивното значење како писмени извори пред сè, за историјата на културата на Македонија, при тоа отсликувајќи го со *терар* перо животот на христијанската култура на овие простори, материјализирана во сè што е обележје на тоа битисување (од монаштвото, преку живописувањето и ктиторството, потоа библиотеките, манастирските посетители и дарувачи и сл.). Исто така, ќе се проследи и статусот на црковнословенскиот јазик во натписите (територијално-хронолошки условен). Факт е дека старословенската/црковнословенската писменост и традиција во Македонија не може да се ограничува само на ракописните книги, туку задолжително треба да се земат предвид и епиграфските споменици.

<sup>2</sup> Во текстов заборуваме за кирилските епиграфски споменици. Ги земаме предвид и единиот глаголско-кирилски графит, и другиот само глаголски графит од манастирот Св. Наум во Охрид, Македонија.

Македонија; Самуиловиот и Варошкиот натпис, Битолската плоча. Сепак, поепохални откритија и истражувања на јужнословенскиот епиграфски материјал настануваат во втората половина на XX век.

Руските научници постојано пројавувале интерес и за словенското епиграфско богатство во Македонија. Прв од нив бил Виктор Иванович Григорович, а по него и архимандритот Антонин Капустин и Павел Николаевич Милјуков.

Григорович (1847) е првиот кој пред повеќе од 150 години ги публикувал словенските натписи од Македонија, а со тоа ја поместил границата за најстарите изданија на кирилска епиграфика од Македонија. Григорович како откривач на охридските натписи, но и на натписи од пошироката територија на Македонија, во средината на XIX век публикува и други натписи пред Самуиловиот, Битолскиот, Варошкиот натпис.

Во овој прилог се задржуваме на руските изданија, како монографии, така и одделни статии, трудови, во кои, покрај други, се публикувани, документирани и интерпретирани епиграфски споменици од Македонија. Целта е да се истакне придонесот на руските научници и на нивните трудови во откривање/пронаоѓање, (дури и само во споменување), евидентирање, објавување, интерпретација итн., а со тоа и во афирмација, на македонското кирилско епиграфско богатство.

Македонските епиграфски споменици пишувани со кирилско писмо биле објавувани и обработувани како, изворно, градиво во различни изданија на руските научни работници. Дел од тие изданија и студии, прилози, до ден денес не изгубиле од своето значење, додека дел од нив се тешко достапни. Во поголемиот број прилози посветени на оваа проблематика, натписите се публикувани сосе расчитување на текстот. Во дел од досегашните испитувања на овие споменици, вршени се, главно палеографски описи на буквите, со делумна нализа на правописот и нецелосен коментар на јазичните елементи.

Затоа, во овој труд правиме кус преглед на публикациите на руските филологи, историчари, историчари на уметност, археолози, византологи, итн.: односно упатуваме на нивниот влог во афирмирање на словенските епиграфски споменици од/во Македонија. Преку навраќање/истакнување на нивниот придонес и на нивните заслуги, се подвлекува;

се повторува нивното непосредно значење за македонската наука, воопшто. Со акцент на некои од овие автори и на нивните трудови, без претензии и исцрпност на темава од повеќе причини, се упатува на автентичните извори, податоци и материјал; на податоци кои во иднина би можеле пошироко да се испортуваат и како извори за македонската историја: јазична, културна, политичка, економско-стопанска итн.

За придонесот на Виктор Григорович во откривање и во публикување, а со тоа и афирмирање на кирилското епиграфско наследство во Македонија, досега не е многу пишувано. Тој е првиот научник, филолог-славист кој во 1845 год. ја посетил југозападна Македонија. Како што вели самиот Григорович во статијата *Изыскания о славянскихъ апостолахъ, произведенныя въ странахъ Европейской Турции* (1847, 2), дадена му била можност да патува по словенските земји на европска Турција (Атон, Солун, Охрид); при тоа тој со ентузијазам и интерес им пристапил на изворите за историјата на овој крај (јазична, политичка, црковна, културна итн.); собирал и публикувал извори од различен вид, книжевни и епиграфски, ракописи, записи, нагписи, стари книги и сл.

Имено, во мај 1845 год. Григорович бил во Охрид, каде со помош на познатиот охридски познавач на старини, Георги Бодлев, имал можност да се запознае и да ги види словенските старини (словенското писмено богатство), меѓу кои, доминантно натписите во Охрид и во Охридско, но и пошироко, зашто Григорович обраќал внимание и на словенски натписи од други места од западниот и од југозападниот дел од Македонија.<sup>3</sup> Во неговите обемни извештаи, кои периодично ги испраќал во Русија (објавени во одделно издание во 1915 година: *Донесения В. И. Григоровича овъ его путешествију по славянскимъ землямъ*), тој пишува и за натписите. Врз основа на овие извештаи Григорович составил и објавил книга за своето научно патување (прво издание во 1848 год. *Очеркъ путешествия по Европейской Турции*, Ученые записки Казанского ун-та. Казань, книжка 3 и второ издание во 1877 год., *Очеркъ путешествия по Европейской Турции - совпадающее второго названия*

<sup>3</sup> Во Струга и Струмица (Радожда, Калишта), Преспа, Ресен, Слепче и Журче - Демирхисарско, Топлица, Трескавец; ги споменува малку Велес, Скопје, Штип, Радовиш, Струмица.

можно снять), во која се вклучени сите материјали за натписите од неговите извештаи. Исто така, некои од натписите (onoј поврзан со св. Климент) биле објавени и во гореспомената статија од 1847 година (*Изыскания о славянскихъ апостолахъ, произведенныя въ странахъ Европейской Турции*). Така, во трудовите од 1847 и од 1848, односно од 1877 година, Григорович ги издал следните словенски натписи од Македонија: надгробниот натпис на Остоја од црквата Св. Богородица Перивлепта; натписот на т.н. надгробната плоча за смртта на Климент, исто така од црквата Св. Богородица Перивлепта; натписот на истата плоча за смртта на архиепископот Прохор; ги споменал и словенските натписи во црквата Св. Константин и Елена;<sup>4</sup> киторскиот натпис од црквата Сите Свети во охридското селото Лешани; словенскиот натпис во малата разрушена камена црква Св Никола во Горна Дебрца; надгробниот словенски натпис во Трескавец.

Григорович забележал дека сите речиси словенски натписи од Охрид и од неговата околина, односно сите натписи чиишто текст тој го објавува, се однесуваат кон подоцнежниот период, не порано од втората половина на XIV век, и извната појава главно се врзува со проширувањето на српското владеење во Македонија и со вклучувањето на свие реони во српската држава на Стефан Душан. Тој дал и кратка лингвистичка карактеристика на тие натписи „... всѣ надписи, видѣнныя мною въ Охридѣ и ея окрестностяхъ, носятъ отпечатокъ э того господства“ (Григорович 1847, 9).

По Григорович овие натписи ги видел архимандритот Антонин Капустин кој го посетил Охрид во 1865 година, при својата свештенничка служба во Константинопол. Тие се објавени во неговите трудови *Поездка по Румелии* (1879) и *Из Румелии* (1886).

Споменатите натписи ги виделе и руските научници Милјуков и Успенски при научната екскурзија во Македонија во 1898 г. во рамките на Рускиот археолшки институт во Константинопол. Интересно е да се напомене дека во известијата на РАИК, и тоа во истиот број - *Отд. Оттиск из Известия Русского археологического института*

<sup>4</sup> Во средината на XIX век овие натписи биле нечитани, па затоа и Григорович не ги публикувал.

в Константинополе, 4, вып. I, София, 1899, пишуваат неколку руски научници, Милјуков (*Христианские древности в Западной Македонии*); Успенски (*Надпись царя Самуила*) и Флорински (*Несколько замечаний о надписи Царя Самуила*). Тие го објавуваат и се задржуваат на натписот на цар Самуил – најстариот датиран натпис на асловенски јазик од Македонија, една деценија по неговото откривање во 1888 год. Истата година, но во друго списание, фокусот врз Самуиловиот натпис е и на Карски (*Надпись Самуила 993 года*).

Имено, информацијата за оваа плоча стигнала до Успенски, тогашен директор на Рускиот археолошки институт во Цариград и тој во 1898 прави научна обиколка/експедиција во Македонија при што веќе следната година (1899) го издава натписот со сите фотографии и расчитување со реконструкција на текстот што недостасува, но без пополнување на името на мајката на цар Самуил. Успенски на овој споменик од првостепено значење се задржува од филолошки, доминантно палеографски аспект, донесувајќи и по некоја историско-литературна особеност. Флоринскиј на повеќе страници ја разгледува морфологијата на нацртите на овој драгоцен извор. Во своето расчитување Карски го расчитува името на мајката на цар Самуил како Наталија (Карски 1962, 565).

Рускиот историчар, научник, политичар Милјуков заедно со Успенски и други, бил дел од научната експедиција во Македонија (Солун, Воден, Преспа, Битола, Охрид, Корча, Слепче, Сливница, Претор, Прилеп-Трескавец и Варош, Скопје) на Рускиот археолошки институт во Константинопол и во својот труд, споменат погоре, ги претставил зачуваните христијански споменици, ракописи, натписи; некои само преку опис, некаде со сите копии, снимки или факсимили. Во неговата обемна студија на сто и триесет страници, Милјуков се задржува и подлабоко ја разгледува и целата стилско-иконографска програма на црквите, храмовите коишто ги носат, како и историјата и карактеристиките на секој објект. Тој зема предвид и комплексот од најдени црковни предмети/богатства. Милјуков донесува вредни податоци и изданија на натписите – ктиторски, фреско-натписи, натписи врз предмети, и тоа: од црквата Св. Богородица Перивелта; од Слимничкиот манастир; од црквата Св. Архангел во с. Претор; од Слепченскиот манастир; ги објавува и словенските натписи во Прилепско со темел-

но задржување на манастирот Трескавец; од црквата Св. Богородица Пречиста, Прилеп; споменува словенски натписи во Градско; потоа од црквата Св. Никола, Љуботен; натписите во црквите во Св. Спас и Св. Архангели во с. Кучевиште; од Марков манастир. Според него Ресен е оаза на словенски натписи (1899, 98).

Придонес за афирмирање на кирилското епиграфско богатство во Македонија имаат и изданијата на Лавров од 1914 и на Селищев од 1951,<sup>5</sup> зашто му одделуваат засебно место и го издаваат Самуиловиот натпис. Сперански, исто така, во 1930 во трудот *Из славянской эпиграфики* го споменува и епиграфски материјал од Македонија - Самуиловиот и Варешкиот натпис.<sup>6</sup>

Мошин како истражувач-медиевист, палеославист и културолог, бил најревносно посветен на словенското писмено наследство – ракописно и епиграфско (од систематска регистрација и описанување на расположливиот фонд, до издавање збирки на словенски ракописи во повеќе центри од поранешна Југославија - Загреб, Љубана, дел од оние во Белград и во Македонија). За него се вели дека е еден од најголемите познавачи на македонската средновековна култура, и со него македонската средновековна историографија и култура застанува на здрава научна основа, темелејќи се пред сè на објективност. Исто така, Мошин ги поставил темелите на словенската палеографија, па посредно и на кирилската епиграфика; занимавајќи се со најстарите кирилски натписи, Самулов, Варошки и Битолски.

Во прилог на нашето истражување се и четирите драгоценни тома од *Слагачици на средновековната и љоновата историја на Македонија* - издадени од страна на Архивот на Македонија (том I-III) и Институтот за старословенска култура (том IV) чии уредници се Мошин, но и соработниците (Бабиќ, Белчовски, Илиевска, Илиевски, Илјовски, Миљковиќ-Пепек, Николовска, Ношпал-Никульска, Петров, Расолко-

<sup>5</sup> Селищев пројавувал интерес за записите и натписите од овие краишта и претходно, за што сведочат: Селищев (1922) „Запись горнореканца“ и Селищев (1932), „К изучению македоно-болгарских записей“.

<sup>6</sup> На словенскиот епиграфски материјал понекаде во своите дела се задржуваат или само ги споменуваат Гилфердинг, Јастребов, Срезневски и Шчепкин.

ска-Николовска, Славеска, Томоски, Угринова-Скаловска).<sup>7</sup> Во овие публикации се регистрирани спомениците од средновековната и поновиа историја на Македонија, а даден е и нивни кус опис. Ова капиталио неколкутомно издание чиј прв том е отпечатен во 1975, вториот во 1977, третиот во 1980, а четвртиот во 1981,<sup>8</sup> опфаќа споменици од скопската област (том I); документарни текстови од Македонија од епохата на престигот на Јолемите сили врз балканските земји (том II); споменици од полошката област и соседните области во XIV век (том III); од прилепската област (том IV); и во нив во преден план се грамотите, записите и друга документарна граѓа за црквите и манастирите, меѓу кои свое место имаат и натписите од овие краишта.

Понепосредно во 1966 г. (в. Користена литература) Мошин го насочува својот интерес кон искринитите. Владимир Мошин ги разгледува најстарите кирилски епиграфски споменици од Македонија – натписот на цар Самуил и натписот во Варош, Прилеп и Битолската плоча. Тој зборува и за глаголски букви во манастирот Св. Наум. Во овој храм покрај глаголски има и кирилски букви, т.е. паралелно користење на двата графиски системи.

На графитите од манастирски комплекс Св. Наум се задржува и Мареш (2008, 233-34), иако овој прилог е објавен првично 1985 г. во „Зборник Наум Охридски“. *Историски архив*-Охрид, Охрид, 9-12. На секој од трите склоцени споменици на старата словенска епиграфика, како што ги нарекува Мареш (2008, 238), им посветува одделно внимание, односно се задржува на трите графита (еден глаголско-кирилски и два кирилски), преку можен прочит и интерпретација (палеографска и јазична оценка на кусите текстови) и предложено датирање, секако имајќи ги предвид претходните трудови посветени на овие текстови.

На словенската епиграфика од Македонија во последнава деценија место во своите истражувања ѝ посветил и Сава Михеев, и тоа во двајца труда; единиот од 2013 и другиот од 2014 година. Неговиот фокус

<sup>7</sup> Ги наведојме сите соработници без прецизирање на кој том од единицјата секој од нив учествувал.

<sup>8</sup> По смртта на Мошин, во 1988 г., е испечатен и петтиот том од оваа единица посветен на македонските југоисточни краеви, особено на Осоговско-овчеполскиот крај и на Повардарието.

главно е насочен на натписите-графити од црквата Св. Архангели во манастирот Св. Наум, Охрид (еден глаголско-кирилски и два кирилски натписи); графити кои веќе многујратно го привлекле вниманието на научниците од втората половина на XX век, меѓу кои на Мошин и на Мареш. Станува забор за натписи од крајот на X век до средината на XIII век (Мареш 2008, 238).<sup>9</sup> Најдрагоцената работа во истражувањата на Михеев е откривањето на еден нов кус глаголски натпис од истов храм во 2013 год. Тој го објавува за првпат, дава фотографија, расчит на текстот на натписот и по некоја белешка за неговите палеографско-лингвистички особености. Според него, текстот е примарно од крајот на X и почеток на XI век е (Михеев 2014, 207).

Во науката до откривањето на овој нов глаголски графит, се сметало дека глаголско-кирилскиот графит од истата црква е единствен споменик на глаголската епиграфика на македонското подрачје (Мареш 2008, 233). Михеев (2014, 207) пак констатира дека комплексот на древни графити во црквата Св. Архангели во манастирот Св. Наум несомнено заслужува понатамошно истражување, коешто допрва следува, зашто освен Далмација, последователни истражувања на епиграфиката не постојат, што не дозволува да се суди за патот и за скалата на распространување на глаголицата на Балканот (Михеев 2013, 60).

Во прилогот од 2013 г., вниманието на авторот Михеев го привлекува и графитот, натписот од Св. Никола, Крушиште, Источна Македонија.

Во овој труд се навративме на (историјата) на изучување на словенските натписи во Македонија од страна на руските научници, при тоа упатувајќи на некои од публикациите со исклучителната важност за нас Македонците, но и пошироко за палеославистиката, медиевистиката и словенската епиграфика. Од изнесеното се забележува дека литературата посветена на македонските епиграфски споменици издадена од страна на руските научни работници и не е така сиромашна. Во научните описи на сериозни имиња од руската наука, меѓу другото, им е отстапено место и на словенските, доминантно кирилски, епиграфски споменици од Македонија. Сите трудови се придонес не само за

<sup>9</sup> Тука зборуваме за општа, ориентациска хронологија на трите текста, без преизирање на времето од коешто секој одделно потекнува, иако на можноото затирање се задржале нивните проследувачи.

објавувањето и за евидентирањето, туку и за понатаму, како појдовна точка за идни проучувања од различни аспекти, главно, на словенските надписи во Македонија; поточно, за изучување како што заслужуваат.

И во нашето сумирање повторно ја истакнуваме засlugата на Григорович кој пред повеќе од 150 години, прв ги публикувал словенските надписи од Охрид и од Охридско, а со тоа ја поместил границата на најстарите публикации на кирилската епиграфика во/од Македонија.

#### **Користена литература:**

- Григорович, И. В., 1847., „Изысканія славянскихъ апостолахъ, произведенныя въ странахъ Европейской Турции“. *Журналъ Министерства Народнаго просвещенія*, часть LIII. Санктпетербургъ.
- Григорович, И. В., 1877. *Очерк путешествия по Европейской Турции*, Изд.2-е. Москва.
- Капустин, А., 1866. *Из Румелии*, Ст. Петербург.
- Карский, Ф. Е., 1899, „Надпись Самуила 993 года“. *Русский филологический вестник*. 42, 231-236.
- Карский, Ф. Е., 1962, *Труды по белорусскому и другим славянским языкам*, Москва.
- Лавров, А. П., 1914, *Палеографическое обозрение кирилловского письма*. Птгр.
- Мареш, В. Ф., 2008. „Стари словенски надписи (графити) во црквата на манастирот Свети Наум на Охридското Езеро“. –В: *Компаративна фонолоџија и морфолоџија на македонскиот јазик (сингратија и ујакротија)*, Скопје: Универзитет Св. Кирил и Методиј, 233-238.
- Милюков, П., 1899, „Християнские древности в Западной Македонии“. *Отд. Оттыск из Известия Русского археологического института в Константинополе*, 4, вып.1, София.
- Михеев, М. С., 2013, „Два кратких глаголических граффити в монастыре св. Наума под Охридом и в св. Софии в Стамбуле“. *Slověne = Словѣне*, М., Vol. 2, № 2. С. 52–63.
- Михеев, М.С., 2014. „Древние надписи-граффити в монастыре св. Наума под Охридом: Предварительные наблюдения“. Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир *Кириламетодиевската прадицја и македонско-рускиот духовни и културни врски* (организиран по повод 1150 години од Моравската мисија и од словенската именост). Охрид, 3–4 октомври 2013 (Конгресен центар на УКИМ, Охрид). Скопје, 205–208.
- Мошин, Вл., 1996а., „Најстарата кирилска епиграфика“. –В: *Словенска именост 1050-годишнината на Киселев Охридски*. Охрид, 35-44.

- Мошин, Вл., 1966б., „Битолска плоча из 1017 године“. –В: *Македонски јазик* XVII. Скопје, 51-61.
- Мошин, Вл., 1971, „Уште за битолската плоча од 1017 година“, *Историја*, 7. Скопје, 2. 255-257
- Мошин, Вл.. 2000. *Словенска палеографија*. Скопје: Менора.
- Паунова, М., 2014, „Словенските натписи во Охрид во трудовите на В. И. Григорович“. Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир *Кирил-ломейловскиот праатџија и македонско-рускиот духовни и културни вреки* (организиран по повод 1150 години од Моравската мисија и од словенската писменост). Охрид, 3–4 октомври 2013 (Конгресен центар на УКИМ, Охрид), Скопје, 2014. 279-286.
- Селищев, М. А., 1922. „Запись горнореканца“. *Из заметок по этнографии и диалектологии Македонии*. Учение записки высшей школы г. Одессы, т. 2, 1, 85-90.
- Селищев, М. А., 1932. „К изучению македоно-болгарских записей“, *Македонски преглед*, кн.3.
- Селищев, М. А., 1951, *Старославянский язык*. М., I, с.74;
- Сперанский, М. Н., 1930 во трудот *Из славянской эпиграфики*. Докл АН СССР, №3.
- Успенский, И. Ф.. 1899, „Надпись царя Самуила“. -В: *Известия Русского археологического института в Константинополе*, IV, вып.1, София, 1-4.
- Флоринский, Т. Д., 1899, „Несколько замечаний о надписи Царя Самуила“. -В: *Известия Русского археологического института в Константинополе*, IV, вып.1, София, 1899, 5-13.
- Mathiesen, R., 1977, „The Importance of the Bitolja Inscription for Cyrillic Paleography“, -В: *The Slavic and East European Journal*, 21. 1. 1-2.

Marija Paunova

## HISTORY OF THE STUDY OF SLAVIC EPIGRAPHIC MATERIAL IN MACEDONIA BY RUSSIAN SCIENTISTS

### *Summary*

This article examines the contribution of Russian editions in the affirmation of Macedonian epigraphic wealth. Our focus is stress on eminent surdes, editions od Russian scientists that publish, document and interpret epigraphic monuments from Macedonia.